

**ДОДАТОЦИ**

**од 1 до 7**

## Додаток 1.

---

*Serving Environmental Organizations in Europe and Asia*



**Скопје, 15 ноември, 2006**

**До:**

Сите Членови на здруженија на граѓани  
кои работат на поле на заштита на животната средина  
во Република Македонија

**Предмет:** Годишна средба на еколошките организации во Република Македонија  
Информација бр. 1

Почитувани,

Чест ми е да ве известам дека Milieukontakt, и оваа година, од 8-ми до 10-ти декември, 2006 година, ќе ја организира Годишната средба на еколошките организации во Република Македонија.

Ова е петта по ред годишна средба, на која ќе се сретнат претставници од Здруженијата на граѓани кои што работат на полето на заштита на животната средина, и ќе имаат можност заедно да разговараат за насоките на еколошкото движење во Македонија за наредната 2007 година. Како тема за оваа средба е избрана **„Заштита на животната средина во процесот на Евроинтеграциите“**.

Првата годишна средба на еколошките организации беше иницирана и организирана од страна на Milieukontakt во 2002 година во Маврово, на тема „Зајакнување на капацитетите на еколошките организации во Македонија“. Во 2003 година, средбата се одржа исто така во Маврово на тема „НВО кампњи за управување со цврст отпад“. Третата годишна средба се одржа во Струга во 2004 година на тема „Еколошките НВОи и локалните избори“, која што резултираше со националната кампања „Гласај за Природата“. Четвртата годишна средба се одржа во х. Гранит Охрид од 4 – 6 ноември 2005 година со работен наслов „Одржливоста на македонското еколошко движење“.

Овогодишната тема „Заштита на животната средина во процесот на Евроинтеграциите“ треба да ги постави основните правци за развој на еколошкото движење во Република Македонија во склад со позитивните промени и развојот на општествените процеси во насока на Европската интеграција на Република Македонија.

Целта на средбата е да се одреди и канализира дејствувањето на македонското еколошко движење во периодот 2007 – 2010 година, да се соединат напорите и енергијата на национално ниво со што би се зголемило влијанието и видливоста на еколошките организации во процесот на евроинтеграцијата.

Според стратегијата на Milieukontakt, организацијата на годишните средби би требало постепено да премине во сопственост и организација на локалните организации. Во тој контекст преку Еко Нет порталот беше објавен јавен повик за заинтересираните организации за организирање на 5та годишна средба.


Од пријавените избрани беа **Биосфера** - Центар за едукација, заштита на животната средина и природата од Битола и **Македонски Зелен Центар**, здружение на граѓани за истражување, лобирање и застапување на теми од областа на животната средина од Скопје, кои во тесна соработка со **Milieukontakt International** Локалната Канцеларија во Македонија и Мрежата на независни консултанти **КОЦКА** од Скопје ќе го водат процесот на организирање на 5та годишна средба на еколошките организации во Република Македонија.

Петтата годишна средба на Еколошките организации е поддржана од УНДП преку проектот „Поддршка во проширување на услугите за управување со цврстиот отпад во руралните заедници во сливот на Преспанското Езеро“ финансиран од Швајцарската Агенција за Развој и Соработка и од Секретаријатот за Европски Прашања при Владата на Република Македонија.

Подетални информации во врска со местото на одржување, формуларите за учество, начинот на аплицирање и дневниот ред ќе бидат испратени во текот на неделата преку **Еко.нет**.

Со почит и желби за успешна средба,

Игор Славоски  
Претставник на Milieukontakt за Македонија





ПОКАНА ЗА УЧЕСТВО



**НА 5<sup>ТА</sup> ГОДИШНА СРЕДБА НА  
ЕКОЛОШКИТЕ НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
Клуб на пратеници – Скопје  
08-10.12.2006**

Почитувани,

Ни претставува задоволство по петти пат да ве поканиме на Годишната средба на еколошките организации во Република Македонија. Овогодишната средба ќе се одржи во **Клуб на пратеници – Скопје, од 08-10.12.2006 година**. Темата на која ќе се работи е **„Заштита на животната средина во процесот на Евроинтеграциите“**.

На оваа средба ќе имаме можност сите заеднички да ја поставиме основата на активностите кои ќе следат во наредната 2006 година. На тој начин ќе се зголеми влијанието, видливоста и одржливоста на еколошките невладини организации во Република Македонија.

Во прилог на оваа покана Ви испраќаме предлог Дневен ред и пријава која треба да се пополни и испрати најдоцна до 27-ми Ноември 2006 година по електронска пошта на следнава адреса: [zeleni@zeleni.org.mk](mailto:zeleni@zeleni.org.mk) или [aleksandra@ekosvest.com.mk](mailto:aleksandra@ekosvest.com.mk) или на факс: 02/30-81-135. Формуларите за пријавување може да се најдат и на веб страната на Еко нет: [www.eko.net.mk](http://www.eko.net.mk).

Секоја организација може да пријави најмногу по 2 свои членови, а пријавата треба да се пополни од секој учесник поодделно. Заради важноста на средбата, Ве поттикнуваме да пријавите учесници кои се активни членови на својата НВО и имаат докажано искуство во работа на полето на заштита на животната средина. Заради ограниченоста на бројот на учесници на средбата, основен критериум за избор на учесниците на средбата ќе биде искуството на пријавените кандидати. Избраните учесници дополнително ќе бидат известени најдоцна 7 дена пред почетокот на средбата. Доколку имате дополнителни прашања може да се јавите во канцеларијата на Milieukontakt секој работен ден помеѓу 09.00 и 16.00 часот на телефон 02/30-90-400.

Ве очекуваме со желба за успешна заедничка работа,

Македонски Зелен Центар  
Скопје



17 Ноември, 2006

**Финансиски подржано од:**



## Додаток 3.

### ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО НА 5<sup>ТА</sup> ГОДИШНА СРЕДБА НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД ОБЛАСТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

08-10, Декември 2006, Скопје

Ве молиме пополнете ја пријавата за учество на петтата годишна средба на претставници од Здруженијата на граѓани кои работат на полето на заштита на животната средина. На годишната средба ќе имаме можност заедно да дискутираме и ги координираме насоките на еколошкото движење во Македонија за периодот 2007 – 2010 година.

Оваа средба има работна тема: „Заштита на животната средина во процесот на Евроинтеграциите“

Секоја организација може да учествува со најмногу **2 претставника**. Ве молиме Вашата пријава испратете ја најдоцна до 28.11.2006 (вторник) на следнава e-mail адреса: zeleni@zeleni.org.mk и aleksandra@ekosvest.com.mk или на факс 02/30-81-135.

Котизацијата за 5<sup>та</sup> Годишна средба ќе изнесува 400 денари.

Формуларот го пополнува секој кандидат одделно.

#### ОПШТИ ПОДАТОЦИ

##### 1. За организацијата

Име на организација	
Адреса	
e-mail	
WEB страна	
фиксен телефон	

Име на учесник	
Адреса	
e-mail	
телефон	

Очекувања од Годишната средба во врска со темата „Заштита на животната средина во процесот на Евроинтеграциите“

## ТЕМАТСКИ РАБОТНИ ГРУПИ

Изберете една од тематските групи која најмногу го привлекува вашиот интерес и во која сакате да учествувате и обележете ја со број 1.

Со број 2 обележете ја алтернативната работна група.

Дадете и краток коментар за целта и очекуваните резултати од работата во работната група .

обележи со број	тема
	Заштита на животната средина во процесот на Евроинтеграциите
	Лобирање и застапување за прашањата од областа на животната средина
	Интегрирано управување со сливови (Пример: Преспанско езеро)
	Едукација за заштита на животната средина во насока на одржлив развој (Декада за едукација за одржлив развој на Обединетите нации)
	Алатки за електронска комуникација и размена на информации
	На пат кон бта Паневропска министерска конференција „Животната средина за Европа,, 2007 Белград, Србија

Предложете Ваша тема/и



## Додаток 4.

---

### Почитувани учесници,

Добродојдовте на **на 5<sup>та</sup> Годишна средба на невладините организации кои работат на полето на животната средина во Република Македонија**, која ќе се одржи во **Клуб на пратеници, од 8-ми до 10-ти декември 2006 година**. Темата на која ќе се работи е **“Заштита на животната средина во процесот на Евроинтеграциите”**, во организација на Македонски Зелен Центар од Скопје и Бисфера од Битола, а партнери на средбата ќе бидат Milieukontakt International и Програмата за развој на Обединетите Нации – UNDP.

### Програма

На оваа средба се очекува да пристигнат 60 гости. Учесниците се поттикнуваат да го дадат својот максимум за време на оваа средба. Сите сугестии и коментари можете да ги оставите кај организаторите.

### Пристигнување:

За оние учесници кои не се од Скопје, сместувањето е во Хотел Амбасадор, Скопје. Адресата на хотелот е: **Хотел Амбасадор**, Пиринска. бр 38, Скопје (спроти Соборен храм, на прва авобуска станица на бул.Партизански Одреди, позади Руска Амбасада). Пристигнување и сместување на учесниците е во периодот од 14:00 до 15:30 часот во петок на 08.12.2006 година. Учесниците ќе имаат појадок и вечера во Хотелот.

### Сместување

Сите учесници се сместени во двокреветни соби. Дококу имете било каков проблем во Вашите соби, Ве молиме контактирајте ги рецепционерите на хотелот.

### Регистрација:

Секој учесник е должен да се регистрира пред почетокот на средбата. Дескот за регистрација се наоѓа во холот на Клуб на Пратеници, а ќе трае од 16:00 до 17:00 часот во петок на 08.12.2006 година.

Котизацијата за учество е 400 денари и се плаќа за време на регистрацијата. Секој од учесниците ќе добие папка со потребни материјали за работа како и информативни материјали.

### Одржување на средбата:

5<sup>та</sup> Годишна средба на невладините организации кои работат на полето на животната средина во Република Македонија ќе се одржи Пристигнувањето на учесниците во Клуб на пратеници е од 16:00 до 17:00 часот во петок на 08.12.2006 година. Адресата на Клуб на пратеници е ул. М.Т.Гологанов б.б., Скопје, (во близина на Бенетон Кафе, спроти Студентскиот дом „Кузман Јосифовски-Питу). Кафе паузите и ручекот за учесниците ќе бидат во Клуб на Пратеници.

### Патни трошоци:

Во материјалите ќе најдете формулар за повраток на патните трошоци кои ги имате направено. Организаторот покрива трошоци во висина на автобуски билет.

### Телефонски разговори и бар

Бидете сигурни дека пред заминување од хотелот ги имате подмирено сите сметки кои сте ги направиле за време на Вашиот престој (телефонски јавувања и пијалоци од барот во собата или од барот на хотелот, т.н. собна сметка). Организаторот ги покрива само трошоците за сместување и храна на секој од учесниците.

## **Поддржувачи**

Националната средба финансиски ја поддржуваат Македонски Зелен Центар, Milieukontakt и UNDP.

## **Информации**

За дополнителни информации поврзани со Националната средба можете да се обратите кај организаторите.

- Клуб на пратеници се наоѓа на 10-15 минути од Хотел Амбасадор, што е релативно близу и може да се стигне и пешки;
- Присуството на сите сесии е задолжително, во спротивно нема да бидат покриени патни трошоци;
- Сите учесници ќе добијат беџови кои би било убаво да се носат за време на средбата;

*Ви благодариме на интересот и Ви посакуваме пријатна работа!!!*



## Додаток 5.

### ФОРМУЛАР ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА СРЕДБАТА

**5<sup>ТА</sup> Годишна средба на организациите кои работат  
на полето на заштита на животна средина во Република Македонија**

**„Заштита на животната средина во процесот на Евроинтеграциите“  
08-10, Декември 2006, Скопје**

1. Колку според Вас беше корисна оваа средба?  
(заокружете):

- 5 многу корисна
- 4 корисна
- 3 немам став
- 2 некорисна
- 1 воопшто некорисна

Наведете по една сесија која Ви остави посебен впечаток и ќе Ви користи Вам или на Вашата организација и една која најмалку ќе Ви користи.

**Најмногу:**

**Најмалку:**

2. Што мислите за квалитетот на водење на работилниците?

3. Што мислите за Методот на работа што се користеше на средбата?

4. Како го оценувате Вашиот придонес во работата?

5. Дајте друг коментар или предлог за подобрување на националната средба од аспект на организацискиот и/или содржинскиот дел

**ИСКРИСТЕТЕ ЈА ПРАЗНАТА СТРАНИЦА НА ЛИСТОТ ЗА СИТЕ  
ВАШИ ПРЕДЛОЗИ, ИДЕИ, КРИТИКИ, СУГЕСТИ И КОМЕНТАРИ**



## Додаток 6.

### ФОТОГРАФИИ од настанот



Учесници на 5-та Годишна средба на еколошките НВОи во Р. Македонија



Регистрација на учесниците



Кафе пауза и меѓусебно запознавање



Шема на работни групи и распределба во работни групи



Презентирање на заклучоците од работните групи



Подготовка на извештаи



Интервју за Радио Скопје



Припрема на благодарници



Пленарна сесија – презентирање на заклучоци



Дел од атмосферата пред почеток на средбата

## Додаток 7.

### АДРЕСАР

#### Учесници

	Име	Презиме	Организација	Место	Адреса	мобилен	телефон	e-mail	web site
1.	Сашко	Тодоров	Здружение на производители на здрава храна „Ековита“	Неготино	4 Јули бр.67	070/684 036	043/362 643	ekovita@hotmail.com micelium@yahoo.com	www.linkngo.org/ekovita
2.	Фитим	Шабани	Еколошко Друштво ЕКО АСТИОН	Тетово	Илинденска бб	075/521 377	044/331 795	ecoactionte@yahoo.com maestro_f10@yahoo.com	
3.	Флутра	Фетаи	Еколошко Друштво ЕКО АСТИОН	Тетово	Илинденска бб	075/521 377	044/331 795 044/335 448	ecoactionte@yahoo.com sweety_9006@hotmail.com	
4.	Билјана	Белеска	„Парумба“ МКД	Струга	Индустриска зона, Полипласт	070/744 946	046/780 180	parumba_mkd@yahoo.com beleskabiljana@yahoo.com	
5.	Маријан	Лакс	Граѓански еколошки форум	Скопје	Кичевска 1,	070/959 792	02/2031 193	m_laks@yahoo.com graganskiekoloskiforum@yahoo.com	
6.	Берат	Села	З.Е „Натура,,	Струга	В.Малески-Тале,	075/551 572	045/781 043	ue_natyra@yahoo.com berat_70@hotmail.com	
7.	Самир	Мемедов	ЕКО-ТИМ	Скопје	Скопје	070/746 792	02/2465 963	samir@eko-tim.org	
8.	Милан	Неделковски	„Проактива,,	Скопје	Корушка бр.8,	070/825 082	02/2465 963	milan@proaktiva.org.mk m_nedelkovski@yahoo.com	www.proaktiva.org.mk
9.	Љупчо	Ристевски	„Пелагонија,,	о. Новаци,	о. Новаци, бб	075/433 102	047/282 125	pelagonijanovaci@yahoo.com	
10.	Гоце	Талевски	„Пелагонија,,	о. Новаци,	о. Новаци, бб	071/544 875	047/282 125	pelagonijanovaci@yahoo.com g.talevski@mt.net.mk	
11.	Несим	Велиу	Центар за развој на екологија - ИДЕАЛ	Тетово	Јане Сандански бр.8		070/632 818	Ideali_mk@yahoo.com nesim_v@yahoo.com	www.ideal.org.mk
12.	Христијан	Ковачески	„Парумба“ МКД	Струга	Индустриска зона, Полипласт	070/744 946	046/780 180	parumba_mkd@yahoo.com kikovaceski@yahoo.com	
13.	Јетмир	Идризи	Еколошко здружение „Амбиенти“	с.Камењане о.Боговиње	с.Камењане о.Боговиње	070/689 837		ambientikamjan@yahoo.com	
14.	Фатмир	Кадриу	Еколошко здружение „Амбиенти“	с.Камењане о.Боговиње	с.Камењане о.Боговиње	070/524 331		ambientikamjan@yahoo.com	
15.	Блаже	Андонов	Еколошко друштво „Екумена“	Василево	Василево, бб	034/326 731	071/881 020	ekumenavasilevo@yahoo.com	
16.	Бојан	Симовски	Здружение на студенти на шумарски факултет „Дрен“	Скопје	Александар Македонски бб	02/3135 033	070/595 321	dren@sf.ukim.edu.mk bokaco@gmail.com	

17.	Божин	Трендафилов	Здружение на студенти на шумарски факултет „Дрен“	Скопје	Александар Македонски бб	070/637 437	02/3135 033	dren@sf.ukim.edu.mk bozint@yahoo.com	
18.	Емил	Смилев	ЕГ „Грин Пауер“	Велес	Трајко Панов бр.22		043/221 583 043/224 682	greenpowermk@yahoo.com	
19.	Ана	Лазаревска	ЦИРКО-Климатски промени и енергиски технологии	Скопје	Карпош 2, бб		02/3061 459 02/3099 298	ana.lazarevska@gmail.com	www.mf.edu.mk
20.	Столе	Георгиев	Центар за локален развој	Скопје	Пиринска бб, барака 8	070/742 601	02/3073 637	contact@celor.org.mk stole@celor.org.mk	www.celor.org.mk
21.	Петре	Ташков	Центар за локален развој - ЦЕЛОР	Скопје	Пиринска бб, барака 8	070/965 256	02/3073 637	contact@celor.org.mk petre@celor.org.mk	www.celor.org.mk
22.	Весна	Јадроска	Здружение на инженери на животна средa	Скопје	Пандо Кљашев бр.5	071/582 778	02/3073637	contact@see.org.mk jadroska@yahoo.com	
23.	Катерина	Потиќ	Здружение на инженери на животна средa	Скопје	Пандо Кљашев бр.5	070/502 093	02/3073637	contact@see.org.mk kpotic@yahoo.com	
24.	Христина	Димовска	„Биосфера“	Битола	Димо Хаџи Димов бр.3	071/755 799	047/234 973	biosfera@mt.net.mk hristinadimovska@yahoo.com	www.biosfera.org.mk
25.	Наташа	Гинова	„Биосфера“	Битола	Димо Хаџи Димов бр.3	075/696 361	047/234 973	biosfera@mt.net.mk nginova@yahoo.com	www.biosfera.org.mk
26.	Александра	Ристовска	ИПО „Крсте Јон“	Струга	Владо Малески бб		046/788 158	greencenter_struga@yahoo.com	
27.	Трајче	Наумоски	Македонско лимнолошко друштво	Охрид	Наум Охридски 50	070/391 961	046/231 052 046/262 910	mld@mt.net.mk	
28.	Руска	Мицева	ДЕМ	Скопје	Васил Ѓоргов 39, барака 6	075/769 863	02/3220 518	dem@dem.org.mk ruska@dem.org.mk	www.dem.org.mk
29.	Славица	Фурнаџиска	Еколошко друштво „Брица“	Берово	Моша Пијаде 42/а	071/245 655	033/472 602	ed_brica@yahoo.com slavica72@freemail.com.mk	
30.	Жаклина	Рецовска	Еколошко друштво „Брица“	Берово	Моша Пијаде 42/а	070/928 874	033/472 602	ed_brica@yahoo.com	
31.	Јосе	Митев	Еколошко друштво „Екумена“	Василево	Василево, бб	070/701 959	034/326 731	ekumenavasilevo@yahoo.com	
32.	Фљамур	Муладаути	Центар за одрлив развој на заедницата	Дебар	Дебар	070/927 070	046/835 105	muri_60@yahoo.com	www.nvocentri.org.mk
33.	Игор	Здравковски	ЕГ „Грин Пауер“	Велес	Трајко Панов бр.22	071/747 470	043/221 583 043/224 682	greenpowermk@yahoo.com velespatriots@yahoo.com	
34.	Сашка	Богданова	ДЕМ	Скопје	Васил Ѓоргов 39, барака 6	02/3220 518	070/858 039	saska@dem.org.mk	www.dem.org.mk
35.	Гоце	Стојановски	Центар за независни граѓански иницијативи	Кратово	Планинска бр.4	031/481 102	070/258 187	cngi99kratovo@freemail.com.mk ekokrater@freemail.com.mk	
36.	Марија	Јаннковска	Еко-свест	Скопје	11 Октомври 125/12	02/3217 245	070/851 555	marija@ekosvest.com.mk	www.ekosvest.com.mk

37.	Златан	Мујчин	Еко-нет	Скопје	Козле, 100		070/651 128	contact@eko.net.mk	www.eko.net.mk
38.	Тања	Атанасовска-Петровска	Ревизија Екологија	Скопје	Скопје		070/350 790	atanasovskapetrovska@yahoo.com	
39.	Даниела	Каневче	Радио Скопје	Скопје	Скопје		075/243 243	Kanevcedaniela@yahoo.com	
40.	Свето	Стефановски	Ревизија Екологија	Скопје	Скопје	02/3112 226		revijaekologija@yahoo.com	
41.	Милена	Спасовска	„Проактива„	Скопје	Корушка бр.8,	02/2465 963	070/662 930	mmmedeja@yahoo.com	www.proaktiva.org.mk

### Гости

	Име	Презиме	Организација	Место	Адреса	мобилен	телефон	e-mail	web site
42.	Љупчо	Стојановски	UNDP	Ресен	Ресен	070/367 232	047/455 190	ljupco.stojanovski@undp.org	www.undp.org.mk
43.	Димитрија	Сековски	UNDP	Ресен	Ресен	070/367 231		dimitar.sekovski@undp.org	www.undp.org.mk
44.	Жарко	Конески	КОЦКА	Скопје	Козле, 100	070/387 760	02/3083 061	zarko@kocka.org.mk	www.kocka.org.mk
45.	Гордана	Коџухарова	МЖСПП	Скопје	Дрезденска 52	02/3066 931	02/3066 930	info@moepp.gov.mk	www.moepp.gov.mk
46.	Сашо	Секуловски	ККЈ	Скопје	Даме Груев градски зид бр.4	02/3229 808	02/3229 717	pro@moepp.gov.mk	www.moepp.gov.mk
47.	Златко	Самарџиев	ГЕФ	Скопје	Водњанска 15/6	070/392 754		zlatko.samardziev@undp.org	www.undp.org.mk
48.	Билјана	Џартова-Петровска	Шведска Амбасада	Скопје	Скопје			biljana.dzartova-petrovska@foreign.ministry.se	
49.	Игор	Славкоски	Milieukontakt International	Скопје	Козле, 100		02/3090 400	igor@mkoe.org.mk	www.milieukontakt.nl
50.	Јулијана	Даскалов	Milieukontakt International	Скопје	Козле, 100		02/3090 400	julijana@mkoe.org.mk	www.milieukontakt.nl

### Организација

	Име	Презиме	Организација	Место	Адреса	мобилен	телефон	e-mail	
51.	Методија	Саздов	Македонски Зелен Центар	Скопје	Козле, 100	070/514 000	02 3083 061	zeleni@zeleni.org.mk sazdov@gmail.com	www.zeleni.org.mk
52.	Маја	Марковска	ИПО „Крсте Јон“	Струга	Владо Малески 66	070/688 331	046/788 158	greencenter_struga@yahoo.com 13.maja@gmail.com	
53.	Александра	Каракашова	Македонски Зелен Центар	Скопје	Козле, 100	070/666 230	02 3083 061	zeleni@zeleni.org.mk aleksandrakarakashova@yahoo.com	www.zeleni.org.mk

Завршен извештај од 5та Годишна средба на здруженијата на граѓани кои работат на полето на заштита на животната средина во Република Македонија, одржана од 8 до 10 декември 2006 година во Скопје



54.	Александра	Пандовска	„Биосфера“	Битола	Димо Хаџи Димов бр.3	070/237 572	047/234 973	biosfera@mt.net.mk nginova@yahoo.com	www.biosfera.org.mk
55.	Нешат	Аземоски	„Биосфера“	Битола	Димо Хаџи Димов бр.3	070/810 606	047/234 973	biosfera@mt.net.mk	www.biosfera.org.mk
56.	Ивана	Најдоска	„Проактива„	Скопје	Корушка бр.8,	02/2465 963		ivana@proaktiva.org.mk kiki_najdoska@yahoo.com	www.proaktiva.org.mk
57.	Тони		„Биосфера“	Битола	Димо Хаџи Димов бр.3		047/234 973	biosfera@mt.net.mk	www.biosfera.org.mk
58.	Диме		„Биосфера“	Битола	Димо Хаџи Димов бр.3		047/234 973	biosfera@mt.net.mk	www.biosfera.org.mk